



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 4 јуни 1977

Скопје

Број 23

Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

261.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Високата економска школа во Прилеп, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 мај 1977 година.

Број 06-1519

26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**
Претседател на Претседателството на СРМ, **Видое Смилевски, с. р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП

Член 1

Во Законот за Високата економска школа во Прилеп („Службен весник на СРМ“ бр. 40/72), член 1 се менува и гласи:

„Високата економска школа во Прилеп продолжува со работа како Економски факултет.

Седиштето на Економскиот факултет е во Прилеп.“

Член 2

Во член 2 зборовите: „Високата економска школа“ се заменуваат со зборовите „Економскиот факултет“.

Член 3

Член 6 се менува и гласи:
„Студентите на Високата економска школа го продолжуваат студирањето на Економскиот факултет според постојниот наставен план и програма“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Намени по гранки

Година	Сточарство	Полјоделство	Градinarство	Овощтарство	Лозарство	Натпр. смог. излож.	Земј. образ. прог.	Финан. стр. служ.	Други трошоци	Вкупно годиш. прог.
1976	4483	2290	49	653	620	500	600	5250	4952	19397
1977	4500	2000	200	600	620	500	600	5320	5060	19400
1978	4500	2000	200	500	500	500	500	5300	5000	19000
1979	5000	2200	300	600	600	550	550	6000	5200	21000
1980	5400	2400	400	650	650	600	600	6600	5700	23000
ВКУПНО										
76/80:	23880	10890	1149	3003	2990	2650	2850	28470	25912	101797

262.

Врз основа на член 3 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75), Собранието на СР Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

I

Заради натамошен пробив на современите агромерки во индивидуалниот сектор на земјоделството во периодот од 1976 до 1980 година, ќе се продолжи со финансирањето на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство, согласно со Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75).

II

Во периодот од 1976 до 1980 година од буџетот на Републиката за субвенционирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе се обезбедат средства:

	во динари
1976 година	15.000.000
1977 година	17.000.000
1978 година	19.000.000
1979 година	21.000.000
1980 година	23.000.000

ВКУПНО: 95.000.000

III

Распоред на средствата по гранки и намени, изразени во илјади динари по години, земено заедно одобрените средства од буџетот на Републиката и пренесените средства од претходната година за 1976 и 1977 година се врши:

IV

1. Средствата од републиката Финансиска програма за мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе се користат за субвенционирање на следниве мерки и намени за:

— вештачко осемеување крави и водење матично книговодство;

— набавка квалитетни машини и други расплодници: бикови, овни, нерези, назимици, како и пчелни сандаци;

— набавка на квалитетен семенски материјал од високоприносни сорти од поделските култури и квалитетен саден овошен и лозов материјал;

— изведување на производствени демонстративни опити со примена на современа агротехника (фито и зоо-мерки, исхрана, нови апликативни технолошки решенија и сл.);

— организирање на натпревари за постигнување високи приноси во индивидуалниот сектор;

— финансирање изработка на конкретни програми, проекти и модели за организационо и технолошко обликување на индивидуалното стопанство;

— организирање на земјоделски изложби, смотри, демонстрации со земјоделски машини и друго;

— финансирање на мерки за стручно земјоделско образование и земјоделска пропаганда;

— финансирање на републиката стручна служба и со финансирање на општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство;

— бенефицирање на каматата за кредитите пласирани во индивидуалното земјоделство, заклучно со 1975 година;

— други мерки за унапредување на индивидуалното земјоделство.

2. Корисници на средствата од републиката Финансиска програма за унапредување на индивидуалното земјоделство се општините, односно општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, соодветните самоуправни интересни заедници, заинтересираните организации на здружениот труд, стручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство и други организации кои ќе ги спроведуваат мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Средствата од претходниот став ќе се користат доколку корисниците обезбедат сопствено учество во висина од 50 отсто за развиените општини, односно учеството на корисниците од недоволно развиените општини, ако обезбедат најмалку 30 отсто од висината на субвенциите за одредените мерки.

3. Средствата ќе се користат без учество за финансирање на Републиката стручна служба за унапредување на индивидуалното земјоделство за публикување посебни стручни изданија и публикување стручни теми и совети од областа на земјоделството наменети за унапредување на индивидуалното земјоделско производство, организирање на републички натпревари, изложби, смотри, како и други стручни работи што ќе се вршат на ниво на Републиката, а се од интерес за сите или за повеќе општини.

Средствата од републиката Финансиска програма на корисниците се даваат без обврска на враќање, но за утврдени програмски намени.

4. Средствата за унапредување на индивидуалното земјоделство се утврдуваат и остваруваат преку годишните финансиски програми.

Субвенциите, односно, височината на средствата по единица мерка се утврдува со годишната финансиска програма што ја донесува Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство, во рамките на расположливите средства одобрени од буџетот на Републиката за соодветна година и пренесени средства од претходната година.

5. Стручните и административните работи околу извршувањето на Финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

6. Партиципација на средствата од републиката Програма за извршувањето на програмите во општините се врши под услов општините да го обезбедат предвиденото учество од точка 2 на оваа програма, по пат на склучување договор и поднесување соодветна документација (фактури, списоци на непосредни корисници на средства, атестати, пендигреа и др.).

V

Организацијата и начинот на спроведувањето на Финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе се остварува преку Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство. Собранијата на општините, врз основа на своите годишни и повеќегодишни програми за унапредување на индивидуалното земјоделство, преку свластените општински совети за унапредување на индивидуалното земјоделство или преку стручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство, ќе доставува барање до Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство.

Советот од претходниот став одлучува по барањата од општинските совети за унапредување на индивидуалното земјоделство, односно од општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство во рамките на програмираните задачи и расположливи средства. Доколку средствата предвидени по одредени намени не бидат реализирани, а некои од мерките надминати, Советот може да врши пренамена во рамките на обезбедените средства за соодветната година.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1500
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Тога Николовски, с. р.

263.

Врз основа на член 3 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ бр. 46/75) и на третиот дел „Посебни обврски и задачи“ точка 6.3 и потточка (8) алинеја 3 од Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 25/76), Собранието на СР Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА СОЗДАВАЊЕ
ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ НА ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ
И МЕЛИОРИРАЊЕ ПРИРОДНИ ЛИВАДИ ВО
РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ ПОДРАЧЈА ВО СР МА-
КЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980
ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат мерките што ќе се финансираат од средствата на Републиката за создавање вештачки ливади на ерозивни ораници

и мелиорирање природни ливади во ридско-планинските подрачја и пограничните реони за периодот од 1976 до 1980 година.

II

Средствата за финансирање на мерките од точка I на оваа одлука ќе ги обезбеди Републиката во износ од 30 милиони динари.

III

Средствата во износ од 30 милиони динари ќе се користат за следниве намени:

— за затревување ерозивни ораници на	6.450 ха
— за мелиорирање природни ливади на	15.000 ха
ВКУПНО:	21.450 ха

Динамиката на подигањето вештачки ливади на ерозивните ораници и на мелиорирањето на природните ливади се утврдува:

Година	во хектари		
	Создавање вештачки ливади на ерозивни ораници	Мелиорирање природни ливади	Вкупно
1976	500	1.000	1.500
1977	1.000	2.000	3.000
1978	1.350	4.000	5.350
1979	1.600	4.000	5.600
1980	2.000	4.000	6.000
ВКУПНО:	6.450	15.000	21.450

IV

Средствата за извршување на Финансиската програма по хектар изнесуваат:

Извор на финансирање	Создавање вештачки ливади на ерозивни ораници пр.	Мелиорирање природни ливади
— субвенции од Републиката	4.000	300
— средства од корисници земјоделци	—	1.100
ВКУПНО:	4.000	1.400

Средства за извршување на Финансиската програма за периодот од 1976 до 1980 година се утврдуваат:

Година	Создавање вештачки ливади мил. дин.	Мелиорирање природни ливади мил. дин.	Вкупно год. програма
1976	1,7	0,3	2,0
1977	4,0	0,6	4,6
1978	5,4	1,2	6,6
1979	6,4	1,2	7,6
1980	8,0	1,2	9,2
Вкупно 1976—1980:	25,5	4,5	30,0

Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство врз основа на поднесените програми за создавање вештачки ливади и мелиорирање природни ливади од општините, ќе одобрува одредени количества субвенционирани семе и ѓубре во рамките на вкупно расположливите средства. Меѓусебните обврски меѓу Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство и општините, односно органите што тие ќе ги определат, и заинтересираните организации на здружениот труд, ќе се регулираат со посебен договор.

Непосредни организатори на акцијата за создавање вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање природни ливади се општините, односно органите и организациите што тие ќе ги определат.

Субвенционираниот семе и ѓубре за создавање вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање природни ливади, крајните корисници — индивидуалните земјоделци од ридско-планинските и пограничните реони, ќе ги добиваат преку органот,

односно организацијата определена од општината, по склучувањето на соодветен договор за наменско користење на репроматеријалот, за правилно подготвување на површината за сеидба и обврска дека ќе вложат свое учество (работна рака и дополнително ѓубрење) во износ од 4.000 динари за еден хектар за создавање вештачки ливади и 1.100 динари за мелиорирање природни ливади.

Републиката за создавање вештачки ливади на ерозивни ораници ќе учествува со по 4.000 динари за еден ха, а за мелиорирање природни ливади по 300 динари за еден ха.

V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1501
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Тога Николовски, с. р.

264.

Врз основа на член 12 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ број 46/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО ЗА 1976 ГОДИНА

I

Се одобрува Завршната сметка за извршувањето на Финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство за 1976 година, што Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство ја донесе на својата седница одржана на 24 март 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1499
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Тога Николовски, с. р.

265.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје

Киро Миовски.

II

Се именува за член на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје

Слободан Арсов, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1490

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

266.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола

Никола Каранфиловски.

II

Се именува за член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола

Ацко Китановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1491

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

267.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 13 став 6 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен весник на СРМ“ број 31/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1977 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Програмата за работа на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија за 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1506

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

268.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и на член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/1974 година), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ВИСОКА ЕКОНОМСКА ШКОЛА — ПРИЛЕП

I

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Висока економска школа — Прилеп што Соборот на работните луѓе на ООЗТ Висока економска школа — Прилеп го донесе на 28 декември 1976 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-1510
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

269.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 23 став 3 од Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година, Собранието на СРМ, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОНИ-ОТ ОДБОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ПОЗАБРЗАН РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС И РИДСКО-ПЛАНИНСКИТЕ РЕОНИ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

1. За член на Координациониот одбор за спроведување на Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година се делегира Блашко Јаневски, претседател на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член на Советот за народна одбрана на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-1520
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

270.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје
Душко Дановски.

II

Се именува за член на Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје
Видое Видичевски, писател, директор на Домот на културата во Охрид.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Број 06-1488
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

271.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ВИШАТА УГОСТИТЕЛСКО-ТУ-
РИСТИЧКА ШКОЛА ВО ОХРИД

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Вишата угостителско-туристичка школа во Охрид
Драган Михајловски.

II

Се именува за член на Советот на Вишата угостителско-туристичка школа во Охрид
Војо Китановски, директор на Секторот за туризам и угостителство во „Интер-импекс“ — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1493

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски , с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески , с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

272.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО
СКОПЈЕ

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Високата музичка школа во Скопје **Благоја Брајковски**.

II

Се именува за член на Советот на Високата музичка школа во Скопје:

Вера Терзијева, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1494

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски , с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески , с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

273.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО
СКОПЈЕ

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, член на Советот на Филолошкиот факултет во Скопје **Менка Јовановска**.

II

Се именува за член на Советот на Филолошкиот факултет во Скопје:

Џевад Гега, главен и одговорен уредник на весникот „Флака е влазнимит“ — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1498

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски , с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески , с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

274.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Советот на Економскиот факултет во Скопје:

Елена Ѓурковиќ,
Никола Новевски и
Војислав Поповски.

II

Се именуваат за членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје:

Даница Поповска, член на Советот на Републиката,

Слободан Черкезов, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ и

Вите Исјановски, виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1497
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

275.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА
ВО ШТИП

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот членовите на Советот на Педагошката академија во Штип:

Јордан Арсов и
Аница Хадиќоцева.

II

Се именуваат за членови на Советот на Педагошката академија во Штип:

Дафинка Миовска, претседател на Општинската интересна заедница за основно образование — Пехчево и

Јордан Митрушев, ВКВ работник, на работа во Фабриката за хартија и целулоза во Кочани.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1496
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

276.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И
МАЛИ ДЕЦА — БИТОЛА

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола:

Десанка Димитровска,
д-р Љупчо Георгиев и
Џоца Османли.

II

Се именуваат за членови на Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола:

Ајро Руждие, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Ружа Блажевска, претседател на Интересната заедница на општествена заштита на децата — Прилеп,

Пандора Ивановска, КВ работничка во ОЗТ ТИК „Илинденка“ — Крушево и

Слободан Тасевски, директор на Центарот за социјална работа — Битола.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1483
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

277.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА
МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ — СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје:

Раде Атанасов,
Киро Андреевски,
д-р Иван Андонов,
Борис Голабов и
Милован Шиковски.

II

Се именуваат за членови на Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје:

д-р Богдан Бараковски, на работа во Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ,

Ратка Крстевска, член на Советот на Републиката,

Регаипе Османи, потпретседател на Самоуправната интересна заедница за детска заштита на Општината — Куманово,

Богољуб Вељановски, дефектолог во Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје и

Павле Рибарски, дипломиран индустриски психолог, на работа во Металскиот завод „Тито“ — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1484

26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

278.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Соборот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје:

Блаже Бислимовски,
Круме Јакоски,
Митко Велков,
Душко Станиславски и
Драган Спасов.

II

Се именуваат за членови на Соборот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје:

Евгенија Соларска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Љубомир Симеонов, советник — педагог во Одделението за извршување кривични санкции при Републичкиот секретаријат за правосудство,

Тефик Кадриу, делегат во Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата,

Ратко Димовски, началник на Одделението за општ криминал при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и

Мице Алексовски, на работа во РСВР — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1485

26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

279.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
СОБОТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА
КУЛТУРА — СКОПЈЕ

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Вишата школа за физичка култура — Скопје:

Драгољуб Лазов.

II

Се именува за член на Советот на Вишата школа за физичка култура од Скопје:

Борче Илиевски, ВКВ работник на работа во фабриката за масло „Благој Горев“ — Т. Велес.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1489

26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

280.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА
ВО БИТОЛА

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Советот на Педагошката академија во Битола:

Љиљана Белчевска и
Коле Гарбевски.

II

Се именуваат за членови на Советот на Педагошката академија во Битола:

Милка Хади Илиоска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и Анастас Костојчиновски, директор на Народниот музеј во Струга.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1495
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески**, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

281.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје:

Бесник Егени,
Вангел Јанкуловски,
д-р Славчо Керамичиевски и
Петре Коловски.

II

Се именуваат за членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје: Стојна Попчева, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Никола Вардарски, ВКВ машинобравар, претседател на Општинската комисија на ССМ во Т. Велес,

Нурие Кадриу, просветен работник во Основното училиште „Лирија“ — Тетово и Миле Јакоски, директор на Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1480
26 мај 1977 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. **Љубомир Гиговски**, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески**, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

282.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 27/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје:

Милка Анчева,
Менка Јовановска,
Лазо Крстевски,
Јово Тасевски и
Аце Јоновски.

II

Се именуваат за членови на Работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје:

Владимир Трајковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

Борис Чаловски, секретар на Секретаријатот за економски односи со странство при Стопанската комора на Македонија,

Јосиф Милевски, советник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СРМ,

Оливера Гиновска, професор во Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје, и

Мухамер Вишко, потпретседател на ОПС на Собранието на Општината „Карпош“ — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1486

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Собранието на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

283.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО
СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат, поради истек на мандатот, членовите на Советот на Правниот факултет во Скопје:
Велимир Вељановски и
Хранислав Маџовски.

II

Се именуваат за членови на Советот на Правниот факултет во Скопје:

Владимир Томовски, заменик секретар на Општинскиот комитет на СК — Куманово и

Блаже Петковски, претседател на Окружниот суд во Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1487

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

284.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗАВОДОТ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ
— БИТОЛА

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Работната заедница на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола:
д-р Драгиша Шундовски.

II

Се именува за член на Работната заедница на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола:

д-р Круме Соколовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1482

26 мај 1977 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. **Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

285.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД —
ДЕМИР КАПИЈА

I

Се разрешуваат поради истек на мандатот, членовите на Советот на Специјалниот завод — Демир Капија:

Давитко Јанков,
Климе Каневче,
д-р Владо Пасенички и
д-р Никола Стојановски.

II

Се именуваат за членови на Советот на Специјалниот завод — Демир Капија:

Елена Стоилова, КВ работничка во ЗИК „Зора“ — Гевгелија,

Киро Миовски, социјален работник во Центарот за социјална работа — Скопје,

д-р Ристо Паланов, делегат на Републиката интересна заедница за социјална заштита, на работа во Медицинскиот центар — Струмица,

Васка Мишеска, директор на Центарот за социјална работа — Неготино и
 Стево Димитров, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Демир Капија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1481
 26 мај 1977 година
 Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
 инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
 Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
 Гога Николовски, с. р.

286.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

I

Се разрешува, поради истек на мандатот, членот на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица:

инж. Борис Попов.

II

Се именува за член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица:

Томе Николов, дипломиран инж. агроном, на работа во ЗИК „Струмица“ — Струмица.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 06-1492
 26 мај 1977 година
 Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
 инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
 Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
 Гога Николовски, с. р.

287.

Врз основа на член 16 од Одлуката за надоместите на личните доходи на делегатите и за личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/75), Административната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 25 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Висината на дневниците за службено патување во земјата на делегатите и функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија изнесува 340 динари.

2. На делегат, односно функционер кој е на службено патување можат да му се признаат трошоците за ноќевање до 190 динари, ако за тоа поднесе сметка. Во случај на надоместок на трошоците за ноќевање, дневницата се намалува за 30%.

3. На делегат односно функционер кој за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на живеење, од дневницата му се одбива 30%.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката на Административната комисија број 12-1558 од 26 мај 1976 година.

5. Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-60/3-2
 25 мај 1977 година
 Скопје

Претседател на Административната комисија,
 Бурхан Адеми, с. р.

По извршеното срамнување, установено е дека во текстот на Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините за 1977 година, објавен во „Службен весник на СРМ“, број 18/77, се поткраднати грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Во членот 4 реден број 2 наместо 275,2 милиони динари за општината Битола треба да стои 275,5 милиони динари.

Во членот 5 ред 20 наместо зборот „на“ треба да стои зборот „над“.

Бр. 12-104/2
 13 мај 1977 година
 Скопје

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Наредбата за утврдување на преодни сметки за уплатување на придонесите од личниот доход и доходот по пат на збирните стапки и преодни сметки на придонесите, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 17/77, се поткраднале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА**НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИТЕ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИТЕ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДОХОДОТ**

Во точката 5, под „А“ во табелата „1 од стопанството“ на реден бр. 6 — Гевгелија, наместо збирната стапка „13,15“ треба да стои „13,05“, на реден број 7 — Гостивар, наместо збирната стапка „15,75“ треба да стои „13,35“, а на реден број 26 — Струмица, наместо збирната стапка „13,45“ треба да стои „14,05“.

Во табелата „2 од нестопанството“ на реден број 6 — Гевгелија, наместо збирната стапка „13,90“ треба да стои „13,80“, на реден број 7 — Гостивар, наместо збирната стапка „16,30“ треба да стои „13,90“, на реден број 22 — Радовиш, наместо збирната стапка „15,63“ треба да стои „15,73“, и на реден број 26 — Струмица, наместо збирната стапка „14,43“ треба да стои „15,03“.

Во точката 5 под „Б“ во табелата, на реден број 22 — Радовиш, наместо збирната стапка „1,6“ треба да стои „1,74“.

Во точката 5 под „В“ во табелата „1 од стопанството“, на реден број 7 — Гостивар, за основно образование, наместо „7,0“ треба да стои „4,6“, а наместо збирната стапка „7,50“ треба да стои „5,10“. На реден број 27 — Струмица, за основно образование, наместо „4,50“ треба да стои „5,10“, а наместо збирната стапка „5,30“ треба да стои „5,90“.

Во табелата „2 од нестопанството“, на реден број 7 — Гостивар, за основно образование, наместо „7,0“ треба да стои „4,60“, а наместо збирната стапка „8,05“ треба да стои „5,65“. На реден број 22 — Радовиш, за социјална заштита, наместо „0,25“ треба да стои „0,35“, а наместо збирната стапка

„6,88“ треба да стои „6,98“. На реден број 27 — Струмица, за основното образование, наместо „4,50“, треба да стои „5,10“, а наместо збирната стапка „6,28“ треба да стои „6,88“.

На страна 349 „I Преглед“ во табелата „1 од стопанството“, на реден број 6 — Гевгелија, за работување, наместо „0,75“ треба да стои „0,65“, а наместо збирната стапка „13,15“ треба да стои „13,05“. На реден број 7 — Гостивар, за основно образование, наместо „7,0“, треба да стои „4,6“, а наместо збирната стапка „15,75“ треба да стои „13,35“.

На реден број 27 — Струмица, за основно образование, наместо „4,50“ треба да стои „5,10“, а наместо збирната стапка „13,45“ треба да стои „14,05“.

Во табелата „2 од нестопанството“, на реден број 6 — Гевгелија, за работување, наместо „0,75“ треба да стои „0,65“, а наместо збирната стапка „13,90“ треба да стои „13,80“. На реден број 7 — Гостивар, за основно образование, наместо „7,0“ треба да стои „4,60“, а наместо збирната стапка „16,30“ треба да стои „13,90“. На реден број 22 — Радовиш, за социјална заштита, наместо „0,25“, треба да стои „0,35“, а наместо збирната стапка „15,63“ треба да стои „15,73“. На реден број 27 — Струмица, за основно образование, наместо „4,50“ треба да стои „5,10“, а наместо збирната стапка „14,43“ треба да стои „15,03“.

На страна 350, во II Преглед, на реден број 22 — Радовиш, за социјална заштита, наместо „0,30“ треба да стои „0,40“, а наместо збирната стапка „1,64“ треба да стои „1,74“.

Бр. 06-922/1

24 мај 1977 година

Скопје

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

245.

Врз основа на член 203 став 1 точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 мај 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА****I**

На корисниците на старосна, инвалидска и семејна пензија како и на инвалидите на трудот и децата инвалиди кои уживаат право на материјално обезбедување и привремен надоместок до стапувањето на соодветна работа им се определува надоместок за закрепнување во износ од 320 динари.

II

Право на надоместок за закрепнување имаат корисниците од претходната точка кои оствариле право на пензија, материјално обезбедување и привремен надоместок до стапувањето на соодветна работа до 31. 12. 1976 година, како и корисниците кои тоа право го оствариле после 31. 12. 1976 година под услов да не користеле годишен одмор во 1977 година.

Како доказ дали корисникот на правото користел или не користел годишен одмор ќе служи потврдата издадена од организацијата на здружениот труд односно приватниот работодавец кај кој корисникот работел непосредно пред здобивањето на правото.

За корисниците кои правото го стекнале врз основа на договорно осигурување (колпортери, свештеници, филмски уметници, носачи на багаж), како доказ дали користеле или не користеле годишен одмор ќе служи потврдата издадена од професионалната организација во која тие се зачленети.

За корисниците кои правото го оствариле како лица што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните (занаемци, угостители, артисти, возачи, естрадни уметници, адвокати), како доказ дали користеле или не користеле годишен одмор ќе служи личната изјава дадена под морална, материјална и кривична одговорност.

III

Повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник за определување на надоместокот по оваа одлука.

IV

Од остатокот на средствата за закрепнување што ќе се реализираат до крајот на месец јули 1977 година по одбиток на делот за исплата на надоместокот според точка 1 од оваа одлука, ќе се издвојат средства во износ од 2.600.000 динари и употребат за следниве намени:

— 2.000.000 динари за опрема на објектот за рекреација на пензионерите во Струга,

— 600.000 динари за доделување на дополнителна помош за рекреација на корисниците на пензија и на корисниците на определени права од инвалидското осигурување со најниски примања, и тоа:

— 400.000 динари на Републичкиот одбор на Сојузот на пензионерите на Македонија, и

— 200.000 динари на Републичкиот одбор на Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија.

V

Средствата што ќе се акумулираат во периодот од 1. 8. до 31. 12. 1977 година за сметка на 1978 година ќе се употребат за изградба на објект за одмор и рекреација на пензионерите во Нов Дојран.

VI

Исплатата на надоместокот за закрепнување по оваа одлука ќе се изврши заедно со пензијата односно надоместоците во врска со користењето на одделни права од инвалидското осигурување за месец јули 1977 год.

VII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-1013/1
17 мај 1977 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

246.

Врз основа на член 208 став 1 точка 19 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73 и 28/74), а во врска со член 29 од југословенско-германската конвенција за социјално осигурување, член 35 од југословенско-австриската конвенција за социјално осигурување и член 47 од Административната спогодба за начинот на примената на југословенско-француската конвенција за социјално осигурување, Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 мај 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИ ПРЕГЛЕДИ ОД СТРАНА НА КОМИСИИТЕ ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ

I

За остварување на право од инвалидското осигурување по меѓународните конвенции за социјално осигурување, оценка и мислење за работната способност на осигурениците кои работеле во странство даваат комисиите за оценка на работната способност при Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

II

Висината на трошоците за секој извршен прв или контролен преглед за потребите на странските носители на социјално осигурување се утврдува во износ од 1.000 динари.

Средствата од претходниот став на оваа одлука се приход на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1016/1
17 мај 1977 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

247.

Врз основа на член 27 и 34 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 67 и 70 од Статутот на Републичката заедница на физичката култура, Собранието на Републичката заедница на физичката култура, на седницата одржана на 31 март 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Републичката заедница на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 1/77), во членот 2 став 1, точка 1, бројката „0,05%“, се заменува со бројката „0,07%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1977 година.

Број 06-197/77
31 март 1977 година
Скопје

Претседател,
инж. Никола Каранфиловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

248.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 и член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, на својата седница одржана на 31. I. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат организациите на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:

- од доходот на организациите на здружен труд по стапка од 0,35%;
- од личен доход од работен однос од нестопански дејности по стапка од 2,05%;
- од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,15%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,15%;
- од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 0,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-25/1

31 јануари 1977 година

Ресен

Потпретседател,

Нада Јоновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ТИТОВ ВЕЛЕС

249.

Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), и член 5 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ за станување Титов Велес, Собранието на СИЗ на станувањето, Титов Велес, на својата седница одржана на ден 12. 05. 1977 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА****Член 1**

Средства за станбена изградба работните луѓе обезбедуваат во Самоуправната интересна заедница на станувањето со:

- Придонес од доходот на основните организации на здружениот труд;
- Придонес од личниот доход, и
- други средства.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот се основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1-8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход, по стапка 5%.

Обврзниците на придонесот од доходот од овој член, должни се да плаќаат придонес во вид на аванс, во месечни рати, на бруто личните доходи по минимална стапка од 6%, а конечната пресметка ќе се утврди по завршната сметка.

Член 3

Обврзниците на придонесот од личниот доход се работници што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците од членот 19 од Законот за Самоуправната интересна заедница на станувањето.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува бруто личен доход, по стапка од 6%.

Член 4

Основицата за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица е бруто личниот доход на работниците, по стапка од 6%.

Член 5

Обврзник на придонесот за станбена изградба е Заедницата за пензиското и инвалидското осигурување на СРМ за пензионерите и корисниците на правата на пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ од пензијата, по стапка од 6%.

Член 6

Зголемувањето на стапката од бруто личниот доход од досегашните 4% на 6% (а кај ООЗТ кои остваруваат доход, од сега тоа ќе се пресметува од доходот), односно овие 2% ќе влезат во делот со кој располагаат ООЗТ.

Овие нови средства од зголемувањето на стапката ќе се употребат за изградба на станови во општествена сопственост кои во однос на вложениите средства ќе ги добиваат и распределуваат самите ООЗТ.

Пресметувањето за распределба на вкупно акумулираните средства ќе се врши на тој начин што 2/3 од нив ќе биде како и досега со издвојување на солидарен дел, а 1/3 од нив како што е означено во став 1 од овој член.

Член 7

Во Заедницата на станувањето можат да се здружат и други средства што ги издвојуваат работниците во основните организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, под услови што ќе се утврдат со самоуправните спогодби и општествени договори.

Член 8

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01. 07. 1977 година.

Од 01. 01. 1977 година примената на оваа одлука е факултативна, односно ќе се применува во сние ООЗТ кои самите донесле таква одлука.

Собрание на СИЗ на станувањето

Претседател,

Цветковски Стојче, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО**

Санде Јовановски од село Бедиње, Кумановско, поднесе до овој суд тужба за утврдување, вредност на спорот 500,00 нови динари, против тужениот Зејнуловски Јусниев Хавзи од Куманово, а од 1958 година живее во Турција, со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од месец дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му го одреди за застапник Рустеми Јусуф, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1602/75.
(43)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Стефчевски Петров Душан од Тетово, ул. „Браќа Симовски“ бб., против тужените Славе, Катица и Роза Андрови Стефчевиќ од САД, со непозната адреса.

Се молат тужените Славе, Катица и Роза во рок од 30 дена, сметано од објавувањето, да се јават во Општинскиот суд во Тетово, или да означат свој полномошник кој ќе ги застапува по тужбата на тужителот заведена под П. бр. 341/77. Доколку не се јават во судот и не означат свој полномошник за водење на спорот ќе им биде означен привремен старател. (40)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд заведена е тужба за зголемување на издршка од малолетниот тужител Горанче Боевски, преку законскиот застапник Јорданка Гошевска од Ресен, ул. „29 Ноември“ бр. 135, против тужениот Левко Боевски.

Бидејќи тужениот Левко Боевски се наоѓа во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот лично да се јави во Општинскиот суд — Ресен или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му се одреди привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 198/76 год. (41)

Пред овој суд заведена е тужба за утврдување постоене право на сопственост на недвижен имот од тужителот Крсте Блажевски од село Јанковец, општина Ресен, против тужените Тодорка Попгошева и други од Ресен.

Бидејќи тужените Борис Попгошев, Ѓорѓи Попгошев, двајцата од Ресен и Преслав Поповски од Битола сега се наоѓаат во странство со непозната адреса, се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот лично да се јават во Општинскиот суд — Ресен или да ја соопштат својата адреса. Во спротивно ќе им се одреди привремен старател кој ќе ги застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 276/76. (42)

КОНКУРСИ

Комисијата за избор и именување на Општинската самоуправни интересна заедница на станувањето — Дебар, врз основа на Одлуката на Собранието на Заедницата

р а с п и ш у в а
КОНКУРС

за пополнување на работното место

1. Секретар на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Дебар (реизбор)

Покрај општите услови предвидени со позитивните законски прописи, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено економски или правен факултет со над три години работно искуство, од кои две години на раководно работно место;

— да има завршено виша економска или виша управна школа со над 6 години работно искуство, од кои 4 години на раководно работно место;

— да поседува морално-политички квалитети и организациони способности.

Пријавата се поднесува до Комисијата за избор и именување на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Дебар, таксирана со 2 динари административна такса.

Кон пријавата кандидатот треба да достави документи за исполнување на општите и посебните услови.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (164)

Комисијата за избор и именување на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Еден раководител на групата за здравствено осигурување во Стручната служба на Заедницата; и
2. Еден раководител на групата за долгорочно осигурување во Стручната служба на Заедницата.

Услови:

Покрај општите услови пропишани во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Кандидатите под точка 1 да имаат завршено правен или економски факултет со 4 години работно искуство; и

Кандидатите под точка 2 да имаат завршено правен факултет со 4 години работно искуство.

Да поседуваат морално-политички и организациони способности.

Со молбата кандидатите треба да ги достават следните документи:

- доказ за степенот на школската наобразба,
- доказ за работното искуство,
- уверение за здравствената положба.

Молбите со потребните документи, кандидатите треба да ги достават најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните молби, комисијата нема да ги зема во разгледување.

Собранието на општината Охрид, врз основа на член 73, ст. 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76),

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судија на Општинскиот суд во Охрид.

Заинтересираните што ги исполнуваат условите од чл. 74 ст. 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), пријавите да ги достават до Собранието на општината Охрид — Комисија за избори и именување, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Собрание на општината Охрид

— Комисија за избори и именувања (130)

СОДРЖИНА

	Страна		
261. Закон за изменување на Законот за Високата економска школа во Прилеп —	457	279. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Вишата школа за физичка култура — Скопје — — — —	464
262. Одлука за Финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	457	280. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Педагошката академија во Битола — — — — —	465
263. Одлука за Финансиска програма за создавање вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање природни ливади во ридско-планинските подрачја во СР Македонија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	458	281. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	465
264. Одлука за одобрување на завршната сметка за извршувањето на Финансиската програма за унапредување на индивидуалното земјоделство за 1976 година	459	282. Одлука за разрешување и именување членови на Работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје —	465
265. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — —	460	283. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	466
266. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола — — — — —	460	284. Одлука за разрешување и именување член на Работната заедница на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола — — — — —	466
267. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија за 1977 година —	460	285. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Специјалниот завод — Демир Капија — — — — —	466
268. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Висока економска школа — Прилеп — — — — —	460	286. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	467
269. Одлука за делегирање член на Координациониот одбор за спроведување на Општествениот договор за позабрзан развој на подрачјата во граничниот појас и ридско-планинските реони во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 година	461	287. Одлука за висината на дневниците на делегатите и функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ —	467
270. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје — — — — —	461	Исправка на Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка во општините за 1977 година — — — — —	467
271. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Вишата угостителско-туристичка школа во Охрид — — —	461	Исправка на Наредбата за утврдување на преодните сметки и на збирните стапки за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот	467
272. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Високата музичка школа во Скопје — — — — —	462	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
273. Одлука за разрешување и именување член на Советот на Филолошкиот факултет во Скопје — — — — —	462	Скопје	
274. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	462	245. Одлука за користење средствата за закрепнување на корисниците на пензија и определени права од инвалидското осигурување за 1977 година — — — — —	468
275. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Педагошката академија во Штип — — — — —	463	246. Одлука за висината на трошоците за извршени прегледи од страна на комисиите за оцена на работната способност — —	469
276. Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Домот за доенчиња и мали деца — Битола — — —	463	247. Одлука за измена на висината на стапката на придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд на Републичката заедница на физичката култура — — — — —	469
277. Одлука за разрешување и именување членови на Работната заедница на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје	463	248. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Ресен Титов Велес	469
278. Одлука за разрешување и именување членови на Собирот на работните луѓе на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје — — — — —	464	249. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за станбена изградба — —	470